

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

"Таму нè чекаат духот и коските на нашите прадедовци кои и мртви се трн во очите на Атина, бидејќи се Македонци", вели Ташко Јованов.

"Егзодусот на децата бегалци е прашање кое сè уште не е разрешено во институциите ширум светот. Оваа Влада мора цврсто да се зафати со решавање на ова прашање поради тоа што тоа е нешто кое сè уште плива во кулоарите на европските, па и на светските институции", посочи Георги Волчевски.

"Кога зборувам за нашата историја, моето чувство и намера најдобро ги опишуваат зборовите на некогашниот премиер на Израел, Ехуд Барак, кажани на конференцијата за холокаустот во 2000 година. 'Иако простив, се заколнав да не заборавам ништо и да запомнам сè'", истакна премиерот Никола Груевски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Под мотото "60 години прогонство кое трае", во организација на Координативниот комитет, прогонетите Македонци од Егејскиот дел на Македонија се собраа на манифестацијата во Сарај за да проговорат за ужасот и за страдањата, кои ги доживеале за време на Граѓанската војна во Грција. Поради неприфаќањето на грчките дискриминаторски закони и барањето во Грција да се вратат само Грци по род, овие Македонци останаа распрснати низ светот, надвор од своите родни огништа.

И по 60 години, за жал, прогонството сè уште трае. Затоа пораката која ја испратија Македонците кои потекнуваат од Егејска Македонија е дека само со единство и со одбрана на уставното име на Р Македонија и на националниот идентитет на македонскиот народ може да се запре овој антимакедонизам и да се испрати во историјата, за да можат пред етикетата на европската демократија да се вратат во родните огништа. Тие сакаат да ја видат Македонија како членка на ЕУ и на НАТО, но само како Република Македонија и никако поинаку.

"60 ГОДИНИ ПРОГОНСТВО КО



ЕГЕЈОТ Е НАША СУ Е АПОСТОЛСКА С



ТРН ВО ОЧИТЕ НА АТИНА

"Егејот е наша судбина. Таму нè чекаат духот и коските на нашите прадедовци кои и мртви се трн во очите на Атина, бидејќи се Македонци. Па, и ние денес сме пречка на нивната демократија само затоа што сме нивни потомци и никогаш не сме биле ништо друго освен Македонци. Затоа браќа и сестри Македонци, македонското име, нашето духовно и национално достоинство не го даваме по никоја цена, а најмалку за некакви срамни и валкани 70 милиони евра, кои ги понуди бесрамната Дора Бакојани, за да си го продадеме името Македонија, името македонско и нашата светост апостолска. Имотот на било кој од нас во Егејскиот дел на Македонија чини многу повеќе од овие пари

на грчката министерка за надворешни работи. Премиерот Никола Груевски, во овие тешки премрежија за Македонија и за македонската нација, пред некој ден порача дека имаме два блока, едниот кој е за влегување во НАТО и во ЕУ, а другиот е за уставното име Р Македонија и националниот идентитет на македонскиот народ. Ние испраќаме европска порака дека ги исполниме сите услови за интегрирање на Македонија во Европската унија и за влез во НАТО единствено под уставното име Република Македонија, како македонска нација и идентитет на својот народ. Ова е црвената линија преку која Македонците нема да поминат. А доколку има некој кој сака да прави компромис со овие судбински вредности на Македонија и на македонскиот народ, значи тој прави сојуз со ѓаволот, а не единство со македонскиот народ. Ние на денешниов собир на кој ја промовираме нашата



многу убава изјава на г. Џозеф, кој ја констатираше ситуацијата во Грција, односно дека проблемот со Македонија не е само со името, туку проблемот е со малцинството кое живее во Егејскиот дел на Македонија. И ние и светот знаеме дека таму живеат повеќе од еден милион Македонци, чиј етникум како таков датира долги години наназад", вели Георги Волчевски, член на Бизнис форумот од дијаспората, кој по потекло е од Егејскиот дел на Македонија.

На собирот во Сарај, освен од главниот град на државата, присуствуваа и Македонците од повеќето градови во Македонија.

"Лично за мене средбата која денес се одржува во Сарај е од големо значење. На неа присуствуваат многу луѓе

ДБИНА, А МАКЕДОНИЈА НИ ВЕТОСТ ЗА ИДЕНТИТЕТОТ



и од дијаспората и од повеќето градови на Македонија, а тоа е начин тие меѓусебно да си попрिकाжат и од тука да испратат порака до македонската, но и до европската и до светската јавност за узурпацијата на нашите права од страна на Грција. Премиерот даде аманет за прогонетите, кои моментно во Македонија се околу 320.000, во Грција живеат повеќе од милион Македонци, а ширум светот има 8 милиони. Сакаме Македонија да биде примена во ЕУ и во НАТО, зашто тоа ќе ни биде од корист", вели Стојан Димков од Здружението "Македонски Егеј" од Штип.

На собирот се обрати и премиерот Никола Груевски:

"Кога зборувам за нашата историја, моето чувство и намера најдобро ги опишуваат зборовите на некогашниот премиер на Израел, Ехуд Барак, кажани на конференцијата за холокаустот во 2000 година. 'Иако простив, се заколнав да не заборавам ништо и да запомнам сè'. Грижата кон сопственото минато, незаборавањето е уште една одлика на цивилизираниот свет. Тоа е основа на идентитетот. Не постои административен метод за бришење на сеќавањето кои сте и што сте. Да, присилата може да потисне и навидум да го прикрие постоењето на една вистина, но тоа не може да биде вечно. И покрај сите премрежија на кои се најдовме во овој не така љубезен век, ние постоиме. И покрај сите неправди и недела кои ни беа сторени, христијански простивме... Го разбираам стравот на нашиот јужен сосед. Тоа не е страв од нас, од некакви наши претензии, тоа е страв од вистината", додаде Груевски.

Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма.

определба за неменување на уставното име на Р Македонија порачуваме: доколку со љубов подаваме рака, а токму тоа го правиме, тогаш сè што бараме од Грција и од грчкиот народ е само со љубов да ни се врати, оти само љубовта зближува, а ние посакуваме грчката демократија да ја восприеми реалноста на постоењето на Република Македонија како суверена држава на македонскиот народ. Љубовта е најголемата човекова радост. Затоа се собравме овде во Сарај, заради јакнењето на единството на сите Македонци. Нам, без разлика на тоа каде и да сме на Земјината топка, во мислите ни се Македонија, родните огништа и гробовите во Егејскиот дел на Македонија. Затоа ние прогонетите, и по шест децении од прогонот, не можеме да бидеме ништо друго освен Македонци", истакна прет-

седателот на Координативниот комитет, Ташко Јованов.

ХРИСТИЈАНСКИ ПРОСТИВМЕ, НО НЕ ЗАБОРАВИВМЕ

"Шеесет години прогонство на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, 60 години од еден момент кој одбележува една ситуација која сè уште нема видено бел ден во светот. Егзодусот на децата бегалци е прашање кое сè уште не е разрешено во институциите ширум светот. Оваа Влада мора цврсто да се зафати со решавање на ова прашање, зашто тоа е нешто што сè уште плива во кулоарите на европските, па и на светските институции. Имавме една